

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА) СО РИЗИКОТ СМРТ ПОРАДИ БОЛЕСТ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

- (1) Овие Дополнителни услови за колективно осигурување на пензионери од последици на несрекен случај со ризикот смрт поради болест (во понатамошниот текст: Дополнителни услови) се составен дел на договорот за колективно осигурување од последици на несрекен случај со вклучување на ризикот смрт поради болест, кој договорувачот го склучил со Сава осигурување а.д. Скопје (во понатамошниот текст: осигурувач).
- (2) Договорувач на осигурувањето, во смисла на овие Дополнителни услови може да биде секое правно лице што има интерес за колективно осигурување на своите членови - пензионери.
- (3) Со овие Дополнителни услови се регулираат односите помеѓу договорувачот на осигурувањето и осигурувачот по договорените облици на осигурување за во случај на:
- смрт од последици на несрекен случај;
 - смрт од болест;
 - траен губиток на општата работна способност (инвалидитет) од последици на несрекен случај;

СПОСОБНОСТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 2

- (1) По овие Дополнителни услови можат да се осигуруваат пензионери без оглед на годините на старост, здравствената состојба и општата работна способност, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 10 став 1 точка 4 од Општите услови за осигурување лица од последици на несрекен случај (незгода), освен лицата потполно лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

- (1) Договор за колективно комбинирано осигурување на пензионери од последици на несрекен случај може да се склучи по список со назначување на името и презимето и годината на раѓањето.

ПОЧЕТОК И ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 4

- (1) За лица кои се здобиваат со статус на пензионери по почетокот на осигурувањето означено во полисата, осигурувањето им започнува по истек на 24-тиот час оној ден кога договорувачот ќе го пријави пензионерот кај осигурувачот.

ОБЕМ НА ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 5

- (1) Кога ќе настане несрекен случај, во смисла на овие Дополнителни услови, осигурувачот ги исплатува осигурените суми кои се договорени во договорот за осигурување.
- (2) Ако е договорено осигурување со вклучување на ризикот смрт од болест, осигурувачот е должен да исплати:
- 1) 50% од договорената осигурена сума ако смртта на осигуреникот настапи во текот на првите шест месеци на

- траењето на осигурувањето, односно од стапувањето во осигурување;
- 2) 50% од износот за кој е зголемена осигурената сума кога се врши зголемување на осигурената сума, а смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци од извршеното зголемување на осигурената сума и договорената осигурена сума пред да се изврши зголемување на осигурената сума;
- 3) целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на осигурувањето, односно од стапувањето во осигурување;
- 4) целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на извршеното зголемување на новодоговорената осигурена сума.
- 5) осигурувачот е должен да ја исплати договорената сума кога смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци на траење на осигурувањето кај договорите за осигурување кои се обновени пред истек на претходниот договор за осигурување.

НАЧИН И РОКОВИ НА ПРЕСметУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА

Член 6

- (1) Пресметување на премијата се врши, во рокот означен во полисата за осигурување според фактичкиот број на осигурениците.
- (2) Премијата се плаќа однапред за времето утврдено во полисата, доколку поинаку не е договорено.
- (3) Конечна пресметка на премијата се врши на крајот на траењето на годината на осигурување. За пензионерите кои пристапуваат во текот на траењето на осигурувањето се плаќаат онолку дванаесеттини од годишната премија колку што месеци е на сила нивното осигурување до истекот на годината на осигурување.
- (4) Договорувачот е должен на осигурувачот да му ја стави на увид евиденцијата и документацијата од која може да се утврди бројната состојба на пензионерите, како и висината на пресметаната и уплатената премија.

ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

Член 7

- (1) На осигурувањата склучени по овие Дополнителни услови се применуваат и Општите услови за осигурување лица од последици на несрекен случај (незгода), доколку не се во спротивност со овие Дополнителни услови.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

- (1) Овие Дополнителни услови влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 01.01.2015 година, со што престануваат да важат Дополнителни услови за колективно осигурување пензионери од последици на несрекен случај (незгода) донесени од страна на Одборот на директори од 24.12.1993 година.

САВА осигурување, а.д. Скопје
Одбор на директори
Претседател
Рок Мољк

